

Керим доволно долго ги држеше под мраз СДСМ за да им одговори дали ќе биде претседателски кандидат на опозицијата. Несомнено е дека барем СДСМ сметаше на него, до последен момент. Арно ама, дипломатот со светско искуство "не е од вчера", а очигледно дека и не сака да губи. Не пропушти да каже дека ова е една од неговите најтешки одлуки, но доволно изреволтиран прокоментира дека не би сакал да се најде меѓу партиски договори, при тоа мислејќи на наводните договори меѓу ВМРО-ДПМНЕ и ДУИ.

Потенцирањето на разговорот кој го имал со претседателот на ДУИ, Али Ахмети, во кој тој му посочил дека постои наводно некаков договор меѓу лидерите на ДУИ и ВМРО-ДПМНЕ, за Керим бил доволен сигнал дека не би требало да влегува во некои, како што рече, партиски дилови!

Дополнителен проблем за извојување на евентуална победа на опозицијата на претседателските избори е фактот што таа, покрај тоа што е слаба и има премногу мал рејтинг, е и разединета. Тоа го покажа некогашната десна рака на СДСМ, ЛДП, која одлучи во претседателската изборна трка да се вклучи со свој

кандидат! И тоа ниту помалку ниту повеќе, туку со некогашниот истакнат член на СДСМ, Нано Ружин. Ова несомнено беше тежок удар за СДСМ, кој веројатно поради Ружин и одлучи да истакне сопствен кандидат за претседател, очигледно не можејќи да премине преку тоа да поддржи личност, која до вчера беше во нивните партиски редови, а која поради прифаќањето на амбасадорската функција одлучи да го исклучи од партијата. Од таму шансите за победа на Ружин без поддршка на СДСМ се повеќе од мали, но веројатно сатисфакцијата да се биде претседателски кандидат е доволно голема.



ЉУБОМИР ФРЧКОСКИ

давајќи му ја можноста на Обама да ги предводи во наредните пет години. Тоа е патриотизам. Така се сака својата држава. Така се покажува дека се верува во својата земја, и во оној кој ќе ја предводи во иднина. Едноставно, тоа е демократија!

А како е во Македонија? Исто како и секогаш. Црно-бел филм. Барем кога станува збор за избори. Речиси до де-

## ВЛАСТА СО ИВ ОПОЗИЦИЈАТА

Џорџ Буш помладиот замина во историјата. Спектакуларно како што и дојде на функцијата прв човек на Соединетите Американски Држави. Неговиот наследник Барак Обама го презеде претседателскиот трон со величествена манифестација, достојна за почит, како што всушност и му прилега на првиот човек на светот. Директниот пренос од инаугурацијата на Обама го следеа милиони гледачи пред телевизиските екрани низ цел свет. Настан на годината, иако таа е на самиот почеток. Манифестација на висока зрелост и политичка култура. Задоволство беше да се видат неколкуте милиони граѓани како на температура под нулата достоинствено го чекаат почнувањето на манифестацијата, односно инаугурирањето на својот нов претседател. Сигурна сум дека меѓу нив не беа само гласачите на Обама, туку и оние на конзервативците, кои со достоинство го прифатија поразот на својот кандидат,

нот пред почнувањето на изборната кампања, двете најголеми политички партии во земјава калкулираа со своите претседателски кандидати. Сите внат-

### ПРОФЕСОРОТ "ПРОТИВ" СВОЈОТ КОЛЕГА

Најголемата опозициона партија, СДСМ, по долго тактизирање одлучи да ја изненади јавноста. За свој фаворит во претседателската трка го предложи Љубомир Фрчкоски. Професорот од Правниот факултет ќе му се спротивстави на неговиот колега од Правен. Не-

решно-партиски заинтересирани кадри, вклучувајќи ги и оние кои важат за експерти во државата, до последен момент го чекаа конечниот суд на партис-



Пишува:  
Магдалена АНДОНОВСКА



**НАНО РУЖИН,  
ТЕЖОК УДАР ЗА СДСМ**

ките врхушки. Ќе се биде ли кандидат или, пак, не! Што ќе одлучи врвот на партијата или, пак, можеби анкетите на институциите за сондирање на јавното мислење, кои веќе истакнаа неколку потенцијални шефови на државата, но и горе-долу го искристализираа профилот на идниот претседател на Република Македонија. Во овие рамки требаше и, веројатно, се движеа партиските кал-

партиски обележја, одлучија да влезат во изборниот ринг. За нив борбата несомнено ќе биде, односно беше потешка не само поради, условно речено, партиски определеното гласачко тело, туку и поради фактот дека тие се соочија со уште една "пречка", односно собирање на потребните десет илјади граѓански потписи. Но, од една страна, тоа е многу подобро затоа што на тој начин и сами ќе увидат колку "тежат" на пазарот!

## КЕРИМ НЕ ЈА ПРИФАТИ ПОНУДАТА НА СДСМ

Сепак, она што ја подигна изборната атмосфера во Република Македонија несомнено беше поранешниот претседавач со Генералното собрание на Обединетите нации, Срѓан Керим. Имено, речиси во сите анкети на подеднакво сите институти за сондирање на јавното мислење, тој се наоѓаше на челната позиција, и важеше за сигурен фаворит за изборите. Но? Но, кога нештата ќе тргнат во погрешен правец обично има и погрешен крај или, пак, сосема различен од оној кој бил замислен на самиот почеток. Така, на пример, минатата седмица беше комплетно незамисливо Керим да ја напушти изборната трка! Пред сè, поради неговиот висок рејтинг, брилијантната биографија, но и поради медиумските шпекулации дека би можел да биде кандидат за претседател на Република Македонија од редовите на владејачката ВМРО-ДПМНЕ, која во мо-

сигнал дека не би требало да влегува во некои, како што рече, партиски диломи!

Неспорна е биографијата на Срѓан Керим. Со неа не може да се споредува ниту Иванов ниту, пак, Ружин, но сепак останува едно големо сепак, во повлекувањето на овој дипломат од трката за претседател. Неговата теза дека зад неговата кандидатура требало да застанат сите четири највлијателни партии во земјава, можеби и би можела да биде изводлива, но во случај нашата држава да се наоѓа во тешка финансиска, политичка или, пак, не дај Боже економска криза. Арно ама, таква ситуација немаме. Напротив, со години се обидуваме да се однесуваме демократски и да градиме демократско општество, во кое секој кандидат демократски ќе се избори за секој глас на денот на изборите.

## МНОГУ ЖЕЛБИ МАЛКУ ШАНСИ!

Очигледно е дека СДСМ полагаше многу надежи во Срѓан Керим. Тоа можеше да се забележи и од ситуацијата во која се најде оваа партија по повлекувањето на Керим од трката. Речиси до последен момент немаа план Б, односно сигурно име со кое ќе го трчаат изборниот циклус. Токму затоа пет до дванаесет одлучија да го мобилизираат сопственото членство, во своите општински ограници да го бараат идниот претседател на Република Македонија. Многу желби, а малку шанси беше најчесто спомнуваната реченица од некои партиски членови на СДСМ, кои најдени во цајтнот се обидуваа да бидат трезвени и да ја пронајдат вистинската личност за татко на нацијата. Не дека во оваа партија не постојат личности, кои би можеле да се носат со оваа висока функција. Проблемот е од сосема друг карактер. Проблемот е во фактот дека кај нас никој не гласа за личност, туку за партија, а тука СДСМ стои лошо. Сегашниот рејтинг на оваа партија не дава многу големи шанси за победа, иако за време на избори сè е можно.

Дополнителен проблем за извојување на евентуална победа на опозицијата на претседателските избори е фактот дека таа, покрај тоа што е слаба и има премногу мал рејтинг, е и разединета. Тоа го покажа некогашната десна рака на СДСМ, ЛДП, која одлучи во претседателската изборна трка да се вклучи со свој кандидат! И тоа ниту помалку ниту повеќе, туку со некогашниот истакнат член на СДСМ, Нано Ружин. Ова несомнено беше тежок удар за СДСМ, кој веројатно поради Ружин и одлучи да истакне сопствен кандидат за претседател, очигледно не можејќи да премине преку тоа да поддржи личност,

# АНОВ, СО ФРЧКОСКИ

кулации за нивниот кадар за претседател. Но, не се само партиските решенија, кои секако имаат многу поголеми шанси во изборната трка, бидејќи зад

сомнено дека изборната трка ќе биде забавна. Двајцата, условно речено, натпартиски кандидати ќе бијат партиски битки.

Нашите неофицијални извори велат дека опозицијата е решена да ги изгуби претседателските избори, исто така, цврсто наводно стоела на ставот да понуди жестока алтернатива. Токму затоа го избрала Фрчкоски!?

себе имаат членство кое, во согласност со партиската директива, ќе застане зад својот кандидат. Тука се и независните кандидати кои, без разлика што немаат

ментов ужива најголема поддршка кај граѓаните. Но, очигледно СДСМ имаше поинакви планови за Керим. Или го сакаше само за себе. И токму затоа веројатно и ја изгуби непочнатата битка.

Керим доволно долго ги држеше под мраз СДСМ за да им одговори дали ќе биде претседателски кандидат на опозицијата. Несомнено е дека барем СДСМ сметаше на него, до последен момент. Арно ама, дипломатот со светско искуство "не е од вчера", а очигледно е дека и не сака да губи. Не пропушти да каже дека ова е една од неговите најтешки одлуки, но доволно изреволтиран прокоментира дека не би сакал да се најде меѓу партиски договори, при тоа мислејќи на наводните договори меѓу ВМРО-ДПМНЕ и ДУИ. Потенцирањето на разговорот кој го имал со претседателот на ДУИ, Али Ахмети, во кој тој му посочил дека постои наводно некаков договор меѓу лидерите на ДУИ и ВМРО-ДПМНЕ, за Керим бил доволен



која до вчера беше во нивните партиски редови, а која поради прифаќањето на амбасадорската функција одлучи да го исклучи од партијата. Од таму шансите за победа на Ружин без поддршка на СДСМ се повеќе од мали, но веројатно сатисфакцијата да се биде претседателски кандидат е доволно голема.

## БРАТ ЉУБЕ САМ ВО ТРКАТА ЗА ПРЕТСЕДАТЕЛ!

Ситуацијата во владејачката ВМРО-ДПМНЕ, пак, е малку почиста за разлика од онаа кај опозицијата. Имено, како

ваат со идеите на ВМРО-ДПМНЕ, односно се согласуваат со политиката на оваа партија. За изненадување, на внатрешниот конкурс на владејачката партија се појавија две имиња. И двете непартиски. Едниот професор на Правниот факултет во Скопје, а другиот претседател на Светскиот македонски конгрес. Станува збор за Ѓорѓе Иванов и Тодор Петров. Како што и се очекуваше, на Конвенцијата на партијата поддршката од делегатите ја доби Иванов, кој на претстојните претседателски избори ќе го трча претседателскиот круг за боите на ВМРО-ДПМНЕ.

Како Иванов ќе се снајде со членството на ВМРО-ДПМНЕ се очекува да види-ме откако и официјално ќе почне из-

тот дека во трката како независен кандидат се вклучува и поранешниот министер за внатрешни работи Љубе Бошкоски кој, исто така, типично на гласовите на членството и на симпатизерите на ВМРО-ДПМНЕ. Дали ќе се случи поделба на гласовите на ВМРО-ДПМНЕ меѓу Иванов и Бошкоски ќе се знае откако ќе заврши првиот изборен круг. Сепак, најстрашното што би можело да се случи е во вториот круг на изборите за претседател на Република Македонија да останат Бошкоски и Иванов. Тогаш со сигурност можеме да кажеме дека симпатизерите и членовите на владејачката партија ќе бидат исправени пред тешка одлука. Дали да гласаат за воениот херој или, пак, за личноста зад која за-

## ЛЕВИЦАТА СО МНОГУ КАНДИДАТИ!



некои независни кандидати. Една од нив е поранешната антикорупционерка Слаѓана Тасева која, како што сама истакна, ги собира потребните десет илјади потписи за кандидатура. Но, сепак јавна тајна е дека на денот на изборите типично на гласовите на левицата.

На истите овие гласови, односно на левицата, типично и кандидатот на партијата ПОДЕМ, Благоја Марковски, чија партија, да потсетиме, настана по раздвојувањето на НСДП на Тито Петковски. Шансите на Марковски се повеќе од мали, но демократско право е да се кандидира.



Во трката за претседател на Република Македонија, покрај партиските кадри, се вклучија и

што веќе е познато, оваа партија објави интерен конкурс за претседателски кандидат, на кој имаа право да се јават и непартиски личности, кои се согласу-

борната кампања. Неспорно е дека членството на оваа партија е послушно, и би требало да го прифати Иванов за свој кандидат, но не смее да се из земе фак-

стана партијата?

Во тек е собирањето на потписи и на кандидатот за претседател Ѓорѓија-Џорџ Атанасоски.

**DA ADNAN REISEN**  
**STUTTGART**

Informacii od 900 do 2100  
Büro Stuttgart  
Tel. 0711 / 8 17 78 72  
Fax 0711 / 8 17 78 73  
Mobil 0171 / 5 46 32 20  
www.dautoski.de

**70469 STUTTGART - Leobenerstr. 33 - FEUERBACH**

**FREIBURG**  
OFFENBURG  
KARLSRUHE  
STUTTGART  
ULM  
AUGSBURG  
MÜNCHEN  
KUMANOVO  
SKOPJE  
GOSTIVAR  
KICEVO  
VERBINDUNG MIT SPOJUVANJE SO  
STRUGA PRILEP  
OHRID BITOLA

**Adnan Reisen**  
Büro Kicevo  
Tel./Fax: 045 / 228 630  
Mobil 075 / 742 721  
070 / 711 788

Büro Freiburg  
Tel. 0761 / 500 235  
Mob. 0170 / 411 76 93

Büro Offenburg  
Tel. 0781 / 17 48

Sekoja sreda, petok i nedela  
Germanija - MAKEDONIJA  
Sekoja sreda, sabota i nedela  
Makedonija - GERMANIJA